

Прилог бр.3		Предметна програма втор циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Одбрани поглавја од конструкција и моделирање облека				
2.	Код	МКП02И11				
3.	Студиска програма	Менаџмент на конфекциски процеси				
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за Текстилно инженерство Технолошко-металуршки факултет				
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор				
6.	Академска година / семестар	V / 9 и 10	7.	Број на ЕКТС кредити	6	
8.	Наставник	Д-р Маја Јанкоска, доцент				
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со ознаки на конструкција и моделирање на облека; односи и разлики во подготовка на конфекциски големини во однос на кроеви на облека; стекнување на комплетно знаење и компетентност во конструкција и моделирањето на женска, машка и детска облека и насоки при моделирање на облеката.					
11.	Содржина на предметната програма: Споредба на системот на големините во Европа и светот; конструкција на стилска облека (женска, машка и детска), конструкција со вшитоци и фалти, конструкција на јаки и ракави по различни стандарди; методолошки пристап и техники на моделирање на облека.					
12.	Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит)					
13.	Вкупен расположив фонд на време	180 часа				
14.	Распределба на расположивото време					
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	10 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	60 часови		
		16.3.	Домашно учење	50 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			80 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
		до 50 бода	5 (пет) (F)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Минимум 11 бодови од 17.2 и 17.3			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анонимна анкета			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Helen Joseph-Armstrong	Patternmaking for fashion design	Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, fifth edition	2010
	2.	Winifred Aldrich	Metric pattern cutting	Blackwell Publishing 4th edition	2004
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Winifred Aldrich	Metric pattern cutting for children`s wear	A John Wiley & Sons, Ltd Publication, Oxford, 4th edition	2009
	2.	Winifred Aldrich	Metric pattern cutting for menswear	Blackwell Publishing 4th edition	2011
	3.	Winifred Aldrich	Metric pattern cutting for women`s wear	Blackwell Publishing, Oxford, 5th edition	2008